

FUJIFILM Z1



Z1 е комбинација на сите таленти кои може да ги поседува еден дигитален фотоапарат. Почнувајќи од неговиот супер тенок (слим) дизајн, кој слободно може да се носи и како приврзок, без при тоа да се чувствува некоја тешкотија дека се носи дигитален апарат со врвни перформанси. Опремен е со најновата Fujifilm технологија, која работи врз основа на CCD чип со 5,1 милиони ефективни пиксели и x3 оптичкиот зум со вграден објектив направен од врвната Fujinon оптика. Како "шлаг" на целата опрема во овој дигитален фотоапарат е вградено квалитетен LCD екран со големина од 2,5 инчи (околу 5 см). Ергономскиот дизајн овозможува лесно ракување, а ако сите овие работи доволно не задоволуваат, верувајте дека ќе останете без здив од квалитетот на видеоснимката. Имено, резолуцијата на видеоснимката од 640x480 со 30 фрејма во секунда ќе го забележи секој ваш момент со квалитет за каков досега само сте го сонувале. Едноставно, стручњаците за дигитална технологија Z1 го прогласија за дигитален фотоапарат со исклучителни перформанси и складни димензии за да може слободно да го носите на секое место и во секое време. Со сите овие карактеристики Z1 стана дигитален "свер" за ова лето.



USB FLASH OD 64 GB

Американската компанија Kanguru издаде нов производ за љубителите на флеш дискови, кои се незадоволни со малиот капацитет. Меѓутоа, решението чини повеќе отколку да се купи комплетно нов компјутер. Kanguru Flash Drive Max може да ви стане сопственост "само" за 2.800 американски долари. За тие пари можете да набавите три Lacie Little Big Drive уреди со капацитет од 320 GB и ќе останете со "кусур" од 400 долари. Иако



тие производи се далеку од Flash Drive Max, ултралесниот пренослив флеш е со 18 грама тежина и со димензии 9,2x2,5x1,5 см. Уредот е направен од NAND Flash чипови со врвен квалитет и десетгодишна гаранција во алуминиумско пакување за поголема заштита. Флешот најдобро ќе работи преку USB 2.0 приклучок, иако може и на 1.1 приклучок. Ако флешот од 64 GB е прескап, Kanguru нуди верзии од 32 GB за 1.500 долари и 16 GB за 800 американски долари.

NOKIA 6175I

Nokia претстави уште еден од своите модели на мобилни телефони, станува збор за 6175i CMDA телефон на преклопување со 1.3 мегапикселна камера и GPS receiver. Освен тоа, овој модел може да се



пофали и со многу други, веќе стандардни, опции за мобилни телефони од средна категорија, како што се, MP3 player, вградено FM стерео радио, како и можност за снимање и репродукција на видео-содржини. Но, за да не биде во целост ист како голем број други модели со вакви опции, Nokia тука го има наведениот GPS receiver. По сè изгледа оваа опција станува сè попопуларна и во иднина ќе гледаме сè повеќе мобилни телефони со вграден GPS receiver. Што се однесува до овој модел сè уште не се познати податоците за неговата цена и пласирањето на пазарот.

Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ



DIGITAL FOTO & LIMOUSINE SERVICE

JASMINA



tel.rab ++ 389-02-3062-018
tel.fax ++ 389-02-3063-425
SKOPJE, MAKEDONIJA

СЛИКАЊЕ И СНИМАЊЕ НА ВАШИТЕ
СВАДБИ И СВЕЧЕНОСТИ СО ДИГИТАЛНА ФОТО ОПРЕМА

WWW.POTOJASMINA.COM.MK
e-mail.foto@digital.jasmina@yahoo.com